



До:  
Предмет: Покана за семинар

Бр. 13-

Скопје \_\_. \_\_. 2016 година  
Република Македонија  
Министерство за финансии  
Ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје  
Република Македонија  
Тел: ++ 389 3255 370  
Е-пошта: [ivan.nedev@finance.gov.mk](mailto:ivan.nedev@finance.gov.mk)  
Веб страна: [finance.gov.mk](http://finance.gov.mk)

Почитувани,

Во рамките на соработката во областа на банкарството меѓу Министерството за финансии на Република Македонија и Министерството за финансии на Кралството Луксембург, Ве известуваме дека од 19 до 21 декември 2016 година во Скопје ќе се одржи три дневен семинар на тема "Financial Institution Corporate Governance".

Семинарот е во организација на Агенција за трансфер на финансиска технологија од Луксембург (ATTF – [www.attf.lu](http://www.attf.lu)), која е дел од Центарот за обуки од Луксембург (House of training - [www.houseoftraining.lu](http://www.houseoftraining.lu)).

Основната цел на семинарот е да обезбеди подобро разбирање на важноста и основните принципи во полето на корпоративното управување, вклучувајќи ги главните движења, трендови и предизвици. Семинарот е комбинација на теоретски предавања и практични вежби/студии на случај. Истиот е високо интерактивен врз основа на постојана размена на ставови и мислења.

Целна група се членови на органи на управување, директори на финансиски институции, извршни менаџери, како и раководители на функциите на внатрешна контрола. Од учесниците се бара да имаат одлично познавање на англиски јазик. Предавач на семинарот е Др. Ричард Годард (Dr. Richard Goddard), кој има повеќегодишно работно искуство како член на орган на управување во повеќе подружници на меѓународни банки, инвестициски фондови и хец фондови.

Учеството не предвидува плаќање на котизација.

Поканата за семинарот, програмата и апликацијата за учество ќе ги најдете на интернет страницата на Министерството за финансии, секција Финансиски систем, во делот на Семинари и обуки (<http://finance.gov.mk/node/665>).

Ве молиме да номинирате најмногу две лица од Вашата институција. Апликациите се доставуваат најдоцна до 09 декември (петок) 2016 година на долунаведените e-mail адреси.

За сите дополнителни информации, Ве молиме контактирајте ги долунаведените лица. Благодариме на соработката.

Со почит,

Ленче Тагасовска  
Раководител на сектор